



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 055
Централа.: 02 3289-000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Дата: 22.01.2014

Известување

Директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Џемали Мехазии беше во работна посета во подрачната служба во Тетово

На работната средба се дискутираше за процесот на дистрибуирање на ЕЗК во оваа подрачна служба каде 61790 електронски здравствени картички се веќе предадени на осигурениците. Директорот Мехазии ја искористи ова можност да упати апел до 21620 осигуреници кои сеуште не поднеле барање за ЕЗК да го направат истото.




Имајќи ги во предвид потребите на осигурениците во ПС Тетово беше одлучено дека од Понеделник 27.01.2014 ПС Тетово ќе работи од 7:30 часот до 18:00 часот за примање на барања и дистрибуирање на готовите електронските здравствени картички.

На средбата директорот Мехазии објасни дека нема потреба од дополнителна нервоза кај осигурениците кои поднеле барање за ЕЗК, затоа што тие целосно ќе можат да си ги искористат здравствените услуги кои Фондот ги обезбедува и за нив ќе се печатат сини картони се додека картичката не ја подигнат во подрачните на Фондот.

Новите поволност - за фирмите: електронската пријава и одјава на вработените од страна на работодавците и стимулациите за матичните лекари, матични гинеколози и руралните доктори беа тема на размена на информации на директорот Мехазии и на вработените во подрачната служба во Тетово

Исто така стана збор за осигурениците кои често само усно се жалат дека матичните гинеколози им наплаќат за услуги кои се целосно покриено од Фондот. Директорот Мехазии упати апел до осигурениците писмено да поднесат претставка за било какви неправилности затоа што претставката е основа по која Фондот може да постапува. Целта на Фондот е осигурениците да бидат навремено информирани за сите нивни права за да може тие целосно да ги користат.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 055
Централа.: 02 3289-000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Фондот и понатаму ќе вложува напори за нашите осигуреници да имат што поквалитетни услуги и поголема достапност до нив и секако благовремено и точно ќе бидат известени за сите новости на ФЗОМ.

Со почит,
ФЗОМ